

**СЕКЦИЈА НА МЛАДИ  
ПРИ МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ**



**ПРАВИЛНИК  
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РАБОТА НА  
СЕКЦИЈАТА НА МЛАДИ  
ПРИ МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ**

**ДЕКЕМВРИ 2015 година**

**ПРАВИЛНИК  
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РАБОТА НА СЕКЦИЈАТА НА МЛАДИ  
ПРИ МАКЕДОНСКИОТ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ**

**Член 1**

Секцијата на млади при Македонскиот Полициски Синдикат е организација на млади членови на Македонскиот Полициски Синдикат формирана од страна на Претседателството на МПС, која работи како секција во составот на Македонскиот Полициски Синдикат.

Активноста на Секцијата на Млади при Македонскиот Полициски Синдикат е заснована врз основа на овој правилник и е во согласност со: Статутот и другите правни акти на Македонскиот Полициски Синдикат.

**Член 2**

Скратен назив на Секцијата на Млади при Македонскиот Полициски Синдикат е „СМ при МПС“.

Седиште на СМ при МПС е во Скопје на ул. „12-та Ударна Бригада“ бр. 2а, во зградата на Работничкиот Дом – Скопје.

СМ при МПС во службената комуникација ќе го користи знамето, амблемот и печатот на МПС.

Работата на СМ при МПС се финансира од буџетот на МПС.

**Член 3**

СМ при МПС својата работа ја темели врз основа на следните принципи:

- заштита на заедничките и посебните интереси на членови;
- заштита на правата на младите;
- солидарност помеѓу членовите;
- демократско донесување на одлуките;
- одговорност во работењето;
- јавност во работењето;
- почитување на Уставот и Законите на РМ;
- почитување на меѓународните конвенции ратификувани од РМ.

**Член 4**

СМ при МПС ќе се залага за остварување на следните цели и задачи:

- остварување на заштитата на правата на младите вработени во МВР на РМ, кои права произлегуваат од работниот однос;
- активно учество во процесот за унапредување на условите за работа, заштита при работа, заштита на животна и работна средина, заради заштита на здравјето и животот на младите вработени во МВР на РМ;

- активно учество во донесувањето и спроведувањето на прописите и одлуките кои произлегуваат од работата на МПС;
- се грижи за синдикално едуцирање на новите – млади вработени во МВР на РМ;
- работи во насока за зачленување во МПС на нови млади – вработени во МВР на РМ, а со тоа и го зголемува членството на МПС;
- за остварување на правата и барањата на СМ при МПС иницира средби, разговара со работодавецот;
- соработува со Секцијата на Млади при ССМ;
- соработува со други невладини и меѓународни организации кои се занимаваат со прашања од интерес на младите;
- го информира членството за својата работа;
- го информира МПС за својата работа;
- остварува други цели кои се од заеднички интерес на членовите на СМ при МПС.

#### **Член 5**

За остварување на своите цели и задачи, СМ при МПС го користи сите легални и законски форми на дејствување.

#### **Член 6**

Во СМ при МПС членуваат сите членови на МПС на возраст до 35 години.

#### **Член 7**

**Права и обврски на членот на СМ при МПС се:**

- да бара остварување на целите и задачите содржани во овој правилник;
- да го изнесува своето мислење и да учествува во градењето на одлуките на СМ при МПС;
- да се кандидира и да биде избран да биде претставник на органите на СМ при МПС;
- да покренува иницијатива за одговорност за членовите на СМ при МПС;
- да ги почитува и спроведува одредбите на овој правилник;
- да ги почитува и спроведува одлуките на СМ при МПС;
- да го чува и издига угледот на СМ при МПС.
- 

#### **Член 8**

**Органи на СМ при МПС се:**

- **Собрание**
- **Претседател на СМ при МПС.**

## Член 9

**Собранието е највисок орган на СМ при МПС**

**Собранието го сочинуваат по еден избран претставник на СМ при МПС од Советите на МПС, а Советот на МПС Скопје е претставен од двајца претставници.**

**Членовите на Собранието на СМ при МПС се избираат од редот на кандидираните членови на СМ при МПС, кои треба непрекинато 2 години да се членови на МПС.**

**Изборот го врши комисија избрана од страна на Претседателството на МПС.**

**Собранието се свикнува еднаш годишно, а по потреба и почесто.**

**Одлука за датумот и местото на одржувањето, како и предлог за дневниот ред за работа на собранието донесува Претседателот на СМ при МПС.**

**Членовите на Собранието на СМ при МПС се со мандат од 5 години.**

**Ако членот на Собрание во текот на неговиот мандат наполни 35 години старост, неговото членство во Собранието продолжува се до истекување на неговиот мандат.**

**Доколку член на Собранието во текот на мандатот три пати отсуствува од седниците на Собранието, на следната наредна седница, после третото отсуство, Собранието ги разгледува причините за отсуствата.**

**Ако Собранието на СМ при МПС утврди дека отсуството на членот на Собранието е неоправдано, Собранието на СМ при МПС до Претседателството на МПС ќе поднесе иницијатива за разрешување на членот на Собранието и спроведување на избор на нов член на Собранието од соодветниот Совет на МПС.**

## Член 10

**За работа на Собранието потребно е присуство на повеќе од половината од членовите на Собранието, а одлуките се полноважни ако за нив се изјасни мнозинството од присутните.**

## Член 11

**Собранието на СМ при МПС ги има следните надлежности:**

- **врши верификација на мандатите на претседателот и членовите на собранието на СМ при МПС;**
- **донесува Програма за работа на СМ при МПС за 5-годишен период;**
- **донесува Извештај за работата на СМ при МПС за 5-годишен период;**
- **донесува годишна Програма за работа на СМ при МПС;**
- **донесува годишен Извештај за работата на СМ при МПС;**
- **иницира, организира и спроведува активности од областа на положбата на младите;**
- **утврдува ставови по сите прашања од интерес на членството кои треба да се спроведуваат единствено;**
- **се грижи за развојот на организационата поставеност на СМ при МПС, доградување и усовршување на синдикалното организирање, оспособување на синдикалното членство и синдикалните кадри реку организирање на семинари, советување и слично;**

- предлага измени и дополнувања на Правилникот за организирање и работа на СМ при МПС и истите ги доставува на усвојување на Претседателството на МПС;
- го информира своето членство и МПС за својата работа;
- врши и други работи кои произлегуваат од активностите на СМ при МПС, а се од интерес на членството.

## Член 12

Избор на Претседател на СМ при МПС се врши во постапка утврдена од Претседателството на МПС од редот на кандидираните членови на СМ при МПС.

Кандидат за Претседател на СМ при МПС може да биде секој член на СМ при МПС кој е непрекинато 3 години член на МПС.

Мандатот на Претседателот на СМ при МПС трае 5 години со можност за повторен избор.

Ако Претседателот на СМ при МПС во текот на неговиот мандат наполни 35 години старост, неговата функција продолжува се до истекување на неговиот мандат.

Кандидатурата за претседател на СМ при МПС се доставува до Претседателството на МПС.

Кандидатите за претседател на СМ при МПС, се должни до Претседателството на МПС да достават и сопствена програма за активности на СМ при МПС.

## Член 13

Претседателот на СМ при МПС ги има следните задачи:

- ги свикнува седниците на Собранието на СМ при МПС и раководи со нив;
- ја претставува и застапува СМ при МПС пред МПС, работодавецот, други надлежни органи, организации и здруженија, како во земјата, така и во странство;
- ја насочува активноста на СМ при МПС и се грижи за почитувањето на Правилникот за организирање и работа на СМ при МПС, реализирање на програмата за работа, одлуките и заклучоците на Собранието на СМ при МПС;
- ги застапува целите и интересите на СМ при МПС во СМ при ССМ;
- остварува соработка со други СМ при ССМ и надвор од ССМ;
- воспоставува контакти и соработка со соодветни секции на млади од други земји;
- ги потпишува сите акти на СМ при МПС;
- врши и други работи во согласност со овој Правилник и Програмата за работа.

## Член 14

Мандатот на Претседателот на СМ при МПС и Членовите на Собранието на СМ при МПС мора да е усогласен со мандатот на органите и телата на МПС.

Доколку мандатот на Претседателот на СМ при МПС и Членовите на Собранието на СМ при МПС не е усогласен со мандатот на органите и телата на МПС, мандатот на Претседателот на СМ при МПС и Членовите на Собранието на СМ при МПС ќе трае до

периодот на усогласување, односно до Конгресот на МПС, кога ќе се изврши избор на нови органи и тела на СМ при МПС, чиј мандат ќе биде усогласен со органите и телата на МПС.

#### **Член 15**

Претседателот на СМ при МПС за својата работа е одговорен пред Собранието на СМ при МПС и Претседателството на МПС.

#### **Член 16**

Во случај на отсуство или привремена спреченост на Претседателот на СМ при МПС да ги извршува своите надлежности, истите ќе ги извршува членот на Собранието, именуван од претседателот на основачкото собрание.

#### **Член 17**

Овој Правилник стапува во сила со денот на неговото усвојување од страна на Претседателството на МПС.

**Претседателство на МПС**

**Претседател**

**Тихомир Климоски**